



# СЛУЖБА

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

1820

2

Службени весник на  
Македоније

Скопје  
бр. 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскоерпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издашја и огласи 686-3-291-3

Четврток, 16 ноември 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 60

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 6 динари. — Претплата за 1972 година внесува 270 динари. — Редакција: Улица Голина Ристиќа бр. 1. Пошта: Фах 226 — Телефон: централа 650-133; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671

539.

Врз основа на член 81 став 3 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНИ РАБОТИ**

1. Во Одлуката за условите што деловните банки мораат да ги исполнуваат за вршење девизни работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66 и 52/67) по точка 5 се додава нова точка 5а, која гласи:

„5а. Банката овластена за вршење работи на платниот промет и кредитни работи со странство, што во договорениот рок не ќе ја изврши обврската по кредитната работа со странство, како должник или гарант, не може да дава гаранции по кредитни работи со странство, да користи кредити во странство ниту да прима депозити од странство, сè додека таа обврска не ја изврши, а најмалку за време од три месеци од денот на настанувањето на обврската што не ја извршила, односно, ако во повторен случај не ја изврши втасаната обврска — најмалку за време од шест месеци.

Ако овластената банка постапи противно на забраната од став 1 на оваа точка или ако неизвршувањето на втасаната обврска на овластената банка потешко го загрози угледот односно кредитната способност на земјата во странство, Народната банка на Југославија може да донесе одлука со која на овластената банка ѝ се забранува вршење на нови работи на платниот промет и кредитни работи со странство, или само поодделни од тие работи, во траење до две години.“

2. Врз банките што до денот на влегувањето во сила на оваа одлука имаат неизвршени обврски по кредитни работи со странство, а тие обврски ќе ги извршат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, во поглед на тие обврски нема да се применат одредбите на точка 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 181  
8 ноември 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биједиќ, с. р.

540.

Врз основа на член 36, во врска со член 61 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ДЕВИЗИТЕ ШТО ЌЕ ГИ ОСТВАРАТ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА**

1. Девизите остварени со вршење на својата дејност или по друг основ општествените организации, здруженијата на граѓани и граѓанските правни лица можат да ги држат на девизна сметка кај овластената банка и да ги користат за сопствени потреби во врска со вршењето на својата дејност, или можат да ѝ ги продадат на овластената банка.

2. Корисниците на девизите од точка 1 на оваа одлука можат да ги плаќаат со остварените девизи стоките што се увезуваат врз основа на стокоениот контингент, девизниот контингент или со дозвола — само во рамките на количините и износите што им се утврдени.

3. Девизите од точка 1 на оваа одлука корисниците на девизите од таа точка не можат да ги здружуваат или отстапуваат. По исклучок, овие корисници на девизите можат меѓусебно да ги здружуваат или отстапуваат тие девизи во рамките на еден сојуз односно едно здружение.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за располагање со девизите што ќе ги остварат општествени организации, здруженија на граѓани и граѓански правни лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 182  
8 ноември 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биједиќ, с. р.

541.

Врз основа на член 36, во врска со член 56 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ПЛАЌАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕСТАВНИШТВАТА И ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СТРАНСТВО**

1. Организациите на здружениот труд што извезуваат стоки и услуги во свое име и за своја

сметка или во свое име и за туѓа сметка, како и овластените банки, што имаат претставништва и делегати во земјите на Азија, Африка и Латинска Америка, во Австралија и на Нов Зеланд, можат да ги плаќаат трошоците на тие претставништва и делегати и со купување на девизи од овластените банки.

Се овластува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешни работи, на предлог од Стопанската комора на Југославија, да ги одредува и другите земји или подрачја во кои плаќањето на трошоците на претставништвата и делегатите се врши според одредбата на став 1 од оваа точка.

2. Како трошоци на претставништвата и делегатите од точка 1 на оваа одлука се сметаат: личните доходи на персоналот на претставништвата и делегатите, закупнината за деловните простории и трошоците врзани за користењето и одржувањето на тие простории, трошоците на поштенските, телеграфските и телефонските услуги и патните трошоци на персоналот на претставништвата и делегатите.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за плаќањето на трошоците на претставништвата и делегатите на стопанските организации во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/69).

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 183  
8 ноември 1972 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биједиќ, с. р.

542.

Врз основа на член 76 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), Сојузниот извршен совет донесува:

### О Д Л У К А

#### ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ДЕВИЗИТЕ ШТО ЌЕ ГИ ОСТВАРАТ ГРАЃАНИ

1. Девизите што ќе ги остварат во странство по основите одредени во точка 2 на оваа одлука, ако не ѝ ги продадат на овластената банка или на овластениот менувач, граѓаните можат да ги стават на девизна сметка или на девизен штеден влог и со нив да располагаат според одредбите на оваа одлука.

Девизните сметки и девизните штедни влогови од став 1 на оваа точка гласат на име и се водат кај овластените банки.

2. На девизна сметка или на девизен штеден влог кај овластената банка граѓаните можат да ставаат девизи што ќе ги остварат според следните основи, и тоа:

1) 100% од износите што претставуваат заштеда од дневници, плати, стипендии или заработки од личниот труд за време на престојот во странство;

2) 100% од износите остварени по основ на авторски хонорари на научни работници и уметници, како и од износите остварени за стручни работи извршени во Југославија за сметка на странски лица со живеењето во странство;

3) 100% од износите остварени по основ на наследство, отштети, осигурувања и слични надоместоци;

4) 50% од износите остварени по основ на пензии, инвалидниини, алиментации и други периодични

примања од странство, како и по основ на помошти и подароци добиени од странство.

3. По исклучок од одредбата на точка 1 став 1 на оваа одлука, граѓаните не можат да стават на девизна сметка или девизен штеден влог ефективни странски пари (валути) остварени по основите од точка 2 под 2, 3 и 4 на оваа одлука.

4. Граѓаните што ставаат девизи на девизна сметка или девизен штеден влог се должни на овластената банка да ѝ дадат писмена изјава по кој основ од точка 2 на оваа одлука се здобиле со девизите.

5. Девизите што ги имаат на девизната сметка или на девизниот штеден влог кај овластената банка граѓаните можат да ги користат во оној вид девизи во кои се остварени. На барање од граѓаните овластената банка може да изврши замена на девизите за оној вид девизи и во овие износи што ќе ги одреди Народната банка на Југославија.

6. Девизните сметки и девизните штедни влогови кај овластената банка се водат на името на сопственикот на девизите. Девизите ставени на девизна сметка односно девизен штеден влог сопственикот може да ги користи за плаќање во странство или во Југославија во согласност со важечките прописи, и тоа за своите лични потреби и за потребите на членовите на своето семејство (брачен другар, деца, родители, браќа и сестри).

7. Девизите што ќе ги примат со дознака од странство или со чек, граѓаните можат да ги користат и за купување авионски или бродски билети на странски превозници.

Граѓаните можат да купуваат билети од став 1 на оваа точка и за ефективни странски пари, по одобрение од народните банки на републиките односно од народните банки на автономните покраини и со доказ дека парите ги примиле од странство.

8. Барањата за ставање на остварените девизи на девизна сметка или девизен штеден влог, како и барањата за користење на девизите во смисла на точка 7 од оваа одлука по дознаките од странство, што на корисниците им се исплатени преку меѓународни поштенски или банкарски упатници во динари, можат да се поднесуваат во рок од 60 дена од денот на приемот на динарската противвредност.

9. Банката што ги врши работите на собирањето на девизното штедење според одредбите на оваа одлука може да купува девизи во височина 10% од пресметаната камата во девизи по девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните на 31 декември претходната година или во височина до 10% од зголемената состојба на тие сметки и штедни влогови помеѓу 1 јануари и 31 декември претходната година, и тие девизи да ги користи за покривање на трошоците што ги има во врска со тие работи.

10. Одредбата на точка 2 под 1 на оваа одлука ќе се применува и во поглед на девизите што југословенските исленици ги вложуваат на штедење кај домашни банки, девизите што ислениците — повратници ги внесуваат при враќањето во Југославија и девизите што ислениците — повратници ги оствариле за време на престојот во странство а кои ќе ги внесат во Југославија по враќањето во Југославија.

На девизите што ислениците — повратници ќе ги остварат по враќањето во Југославија во поглед ставањето на девизна сметка или девизен штеден влог, зависно од основот по кој се стечени, ќе се применуваат соодветните одредби на оваа одлука.

11. Технички упатства за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за располагање со девизите што ќе ги остварат граѓани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66 и 23/71).

13. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 184  
8 ноември 1972 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
Џемал Биедик, с. р.

543.

Врз основа на член 31 став 1 во врска со член 28 точка 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 19/72, 24/72, 26/72, 28/72, 30/72, 31/72, 35/72, 38/72 и 54/72) по точка 3 (5) се додава нова точка 3 (6), која гласи:

„3 (6) Организациите на здружениот труд што произведуваат азбестно-цементни производи, своите постојни продажни цени на тие производи можат да ги зголемат до 16%.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 185  
8 ноември 1972 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
Џемал Биедик, с. р.

544.

Врз основа на член 28 од Законот за условите и постапката за санација на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ВРШАТ ВОИСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

1. Како организации на здружениот труд што, во смисла на оваа одлука, вршат воистопанска дејност, се сметаат:

1) во областа на образованието: основните училишта, училиштата за квалификувани работници, техничките и други училишта за стопанство и општествени служби, гимназиите и средните стручни училишта, вишите и високите школи и факултети и другите училишта (специјални училишта за образование на возрасни, училишта за дополнително образование и др.);

2) во областа на научната дејност: академиите на науките и уметностите и научните установи;

3) во областа на културно-просветната дејност: музеите, архивите, збирките и галериите, заводите за заштита на културните споменици и природни-

те знаменитости, реставраторските заводи, центрите за култура, работничките и народните универзитети, библиотеките и читалниците, домовите на културата и другите културно-просветни установи;

4) во областа на уметничко-забавната дејност: театарско-сценските установи, филхармониите, симфониските, камерните и забавните оркестри и ансамбли на народни игри;

5) во областа на здравствената дејност: амбулантно-поликлиничките и диспанзерските установи, болничките (стационарните) установи, хигиенските и противепидемските установи и медицинските центри;

6) во областа на социјалната заштита: установите за дневен престој и слободни активности на децата (јасли, детски градинки, забавишта, пионерски домови и сл.), домовите за деца без родителска грижа, за инвалидни и воспитно запустени деца и младина, ученичките и студентските домови (за средношколска младина, за ученици во стопанството и за студенти), установите за хабилитација и рехабилитација, установите за социјална заштита на возрасни лица и другите установи за социјална заштита (прифатилишта, центри за социјален труд, психолошки советувалишта и сл.);

7) установите во областа на физичката култура, освен спортските организации во кои се зачленети професионални спортисти.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 186  
8 ноември 1972 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
Џемал Биедик, с. р.

545.

Врз основа на член 75 од Законот за дежурно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А ЗА ИЗНОСИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАВАЊЕ ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИ

1. За плаќање на судеки и други такси, на трошоци за правна помош на странски правосудни органи во случаите кога југословенски правосудни органи ќе побараат правна помош од странски правосудни органи по граѓански спорови, за сторени сообраќајни прекршоци во странство, за намирување болнички трошоци во странство иго настанале поради непредвидени околности или несреќни случаи, као и за пати трошоци при иселување на лица со југословенско државјанство или на лица без државјанство, овластените банки можат да им продаваат на граѓани девизи до износот од 600 динари по секој од тие основи.

За плаќање на судски и други такси и на трошоци за правна помош на странски правосудни органи, девизите можат да се продаваат под услов граѓаните да ѝ го поднесат на овластената банка барањето на странски орган за наплата на тие такси и трошоци или потврда од домашен суд со која се потврдува дека странскиот правосуден орган бара надоместок на трошоците за укажана правна помош; за намирување на такси за сторени сообраќајни прекршоци во странство девизите можат да се продаваат под услов наплатата да се бара преку југословенски претставништва во странство или преку друг надлежен орган во Југосла-

вија, а по другите основи од став 1 на оваа точка — ако граѓаните, врз основа на еднообразни критериуми што ќе ги одреди Народната банка на Југославија, на овластената банка ѝ поднесат соодветни писмени докази при поднесувањето на барањето за купување девизи за односните цели.

2. За дозачување помошти во странство до членови на семејство (брачен другар, деца, родители, браќа и сестри), овластената банка еднаш годишно може да им продава девизи на граѓани до износот од 600 динари, и тоа врз основа на одобрение од народната банка на републиката односно од народната банка на автономната покраина.

3. Во осем исклучителни случаи, како што се: пренос на посмртни остатоци, придружување на тешки болни и други неопходни потреби, овластените банки, врз основа на одобрение од Народната банка на Југославија, можат да им продаваат девизи на граѓани до износот на фактичните трошоци.

4. Девизите потребни за плаќање на индивидуални котизации за членство во меѓународни организации, граѓаните ги купуваат кај овластената банка, по одобрение од републичкиот орган надлежен за работите во областа на науката, а за трошоците за заштита на патенти во странство — врз основа на сметката за трошоците и таксите на оваа заштита.

5. Овластената банка може на граѓани за пивните потреби да врши замена на злато за девизи.

6. За групни односно поединечни туристички патувања на граѓани во странство овластените банки можат да продаваат девизи во рамките на договорите што, согласно со општите мерила што ќе ги одреди Народната банка на Југославија, народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини, ги склучиле со туристичките претпријатија односно со туристичките бира.

7. Граѓаните што приватно патуваат во странство со свое моторно возило еднаш годишно можат да купат бонови кај Авто-мото сојузот на Југославија за купување во странство на бензин за моторно возило.

Боновите за купување бензин во странство граѓаните ги купуваат за динари, а овластената банка ќе му продава на Авто-мото сојузот на Југославија потребни девизи за плаќање на купениот бензин во странство за тие бонери.

Авто-мото сојузот на Југославија може да продава бензински бонери за супер-бензин и за нормален бензин, во согласност со договорите што ги склучил со странските продавачи на бензин, и тоа до 200 литри за патување во сите земји. Оваа количина се намалува на една половина за моторцикли а на една четвртина за mopеди.

8. Технички упатства за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износите и условите за продавање девизи на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66, 52/67 и 60/71).

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 187

8 ноември 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биједиќ, с. р.

546.

Врз основа на член 4 од Законот за посебно користење на одредени обврзници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72) и точка 3 од Одлуката за користење на одредени обврзници и други хартии од вредност за плаќање на царина и други увозни давачки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/72), сојузниот секретар за финансии донесува

## П РА В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОБВРЗНИЦИ

### Член 1

Обврзниците издадени од страна на општествено-политички заедници (федерацијата, републиките, автономните покраини и општините) и други корисници на општествени средства, во согласност со Законот за посебно користење на одредени обврзници и со Одлуката за користење на одредени обврзници и други хартии од вредност за плаќање на царина и други увозни давачки, а под условите и на начинот предвиден со овој правилник, можат да се користат за полагање на гарантни износи, за држење во средствата на резервите и за плаќање придонеси, даноци, царина и други давачки.

### Член 2

Како други корисници на општествени средства од Законот за посебно користење на одредени обврзници, во смисла на овој правилник, се подразбираат интересните заедници и други слични организации што се финансираат од придонеси, даноци и други давачки непосредно или преку буџетите на општествено-политичките заедници.

### Член 3

Како обврзници на општествено-политички заедници односно на други корисници на општествени средства, во смисла на овој правилник, се сметаат и обврзниците што за сметка на општествено-политичка заедница односно на друг корисник на општествени средства ги издада банка или друга парична организација.

### Член 4

За полагање на гарантни износи, во смисла на Законот за депонирање гарантни износи за инвестиции во основни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 10/70), можат да се користат обврзниците на општествено-политичките заедници што втасуваат за наплата (амортизација) пред истекот на рокот предвиден за изградбата на инвестиционен објект.

### Член 5

За гарантните износи, во смисла на овој правилник, обврзниците се користат со полагање кај надлежната Служба на општественото книговодство (во понатамошниот текст: Службата).

### Член 6

Ако обврзниците имаат повеќе ануитетски купони, за полагање на гарантни износи можат да се користат само ануитетските купони што втасуваат за наплата (амортизација) пред истекот на рокот предвиден за довршување на изградбата на инвестиционен објект.

### Член 7

Полагањето на обврзниците за гарантни износи се врши кај Службата кај која инвеститорот има жиро-сметка.

При полагањето на обврзниците односно на ануитетските купони на обврзниците, инвеститорот е должен да ги поднесе на Службата доказ за рокот предвиден за довршување на изградбата на инвестиционен објект за кој го врши полагањето на гарантниот износ.

#### Член 8

Ако полагањето на гарантниот износ се врши во обврзници, инвеститорот е должен да состави спецификација на обврзниците што кај Службата ги депонира. Спецификацијата мора да ги содржи следните податоци: назив и седиште на издавачот, број и серија на обврзниците, височина на износот на кој обврзниците гласат, рок во кој обврзниците односно ануитетските купони на обврзниците втасуваат за наплата (амортизација), вкупен износ на вредноста на поднесените обврзници односно ануитетски купони, место и датум на издавањето на обврзниците и датум кога депонирањето на обврзниците односно на ануитетските купони на обврзниците е извршено кај Службата.

Спецификацијата од став 1 на овој член ја составува корисникот на општествени средства во три примероци, од кои два примерока со депонираните обврзници односно ануитетски купони на обврзниците задржува Службата, а еден примерок, заверен од Службата, му останува на корисникот на општествени средства што обврзниците односно ануитетските купони ги депонирал.

#### Член 9

Службата ги наплатува обврзниците односно ануитетските купони на обврзниците, положени на име гарантен износ, во рокот кога тие втасуваат за наплата (амортизација).

#### Член 10

Паричните средства на сметките на гарантните износи, формирани пред влегувањето во сила на Законот за посебно користење на одредени обврзници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72), можат да се заменуваат со обврзници односно со соодветни ануитетски купони на обврзници, депонирани во смисла на овој правилник.

#### Член 11

Организациите на здружениот труд од областа на стопанството и на општествените служби и другите корисници на општествени средства, до 30% од средствата на резервите можат да држат во обврзници издадени од страна на општествено-политички заедници.

Како средства на резервите, во смисла на овој правилник, се подразбираат средствата формирани според одредбите на Законот за средствата на резервите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/72) и чл. 18 и 19 од Законот за банките и за кредитното и банкарското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71).

#### Член 12

Обврзниците што ги издал корисник на општествени средства, не може корисникот да ги користи за држење во средствата на резервите.

#### Член 13

Полагањето на обврзниците, издадени од страна на општествено-политички заедници, за држење во средствата на резервите кај Службата и наплата на положените обврзници се вршат согласно со одредбите на чл. 6 до 9 од овој правилник.

#### Член 14

Плаќањето на придонесот, данокот и другите давачки со обврзници издадени од општествено-политички заедници и од други корисници на опште-

ствени средства, се врши со предавање на обврзниците односно на ануитетските купони на обврзниците до Службата кај која обврзникот на придонесот, на данокот односно на друга давачка има жиро-сметка.

Корисникот на општествени средства што плаќањето на придонесот, данокот односно друга давачка го врши со обврзници, е должен на Службата да ги поднесе спецификација на обврзниците, со следните податоци: назив и седиште на издавачот на обврзниците, број и серија на обврзниците, височина на износот на кој обврзниците гласат, рок во кој обврзниците односно ануитетските купони на обврзниците втасуваат за наплата (амортизација), износ на вредноста на обврзниците односно на ануитетските купони на обврзниците, место и датум на издавањето на обврзниците, датум кога обврзниците односно ануитетскиот купон ги е предаден на Службата, вид на обврската што со обврзниците односно со ануитетските купони се плаќа и назив на општествено-политичката заедница односно на друг корисник на општествени средства на кој плаќањето се врши.

Спецификацијата од став 2 на овој член се поднесува во три примероци, од кои два примерока задржува Службата, а еден примерок од спецификацијата заверен од Службата, му останува на корисникот на општествени средства што плаќањето со обврзници го врши, и му служи како исправа за книжење.

#### Член 15

Граѓаните и граѓанските правни лица плаќањето на придонеси, даноци и други давачки со обврзници можат да го вршат со предавање обврзниците на Службата на чие подрачје имаат живеалиште односно седиште, со назначување на придонесот, данокот односно друга давачка што со обврзниците се плаќа и со наведување на називот на општествено-политичката заедница односно на другиот корисник на општествени средства кому плаќањето се врши.

#### Член 16

За плаќање на царина и на друга увозна давачка можат да се користат само обврзници издадени од страна на федерацијата, ако втасуваат за наплата (амортизација) до крајот на годината во која царините односно другите увозни давачки се плаќаат.

#### Член 17

Придонесите, даноците, царината и другите давачки, што втасуваат за наплата во годината во која плаќањето се врши, можат да се плаќаат со обврзници односно со ануитетски купони на обврзници што втасале за наплата а не се застарени или кои втасуваат за наплата до крајот на годината во која плаќањето се врши.

#### Член 18

За плаќање придонеси, даноци, царини и други давачки на општествено-политичка заедница односно на корисник на општествени средства, можат да се користат само обврзници што таа општествено-политичка заедница односно тој корисник на општествени средства ги издал.

Со обврзници издадени од страна на укинати општествено-политички заедници односно корисници на општествени средства, можат да се плаќаат придонеси, даноци и други давачки на општествено-политичка заедница односно на друг корисник на општествени средства што ги презел правата и обврските на укинатата општествено-политичка заедница односно на укинат друг корисник на општествени средства.

#### Член 19

За предадените обврзници Службата издава потврда која содржи: назив и седиште на издавачот, број и серија на обврзниците, износ на кој обврз-

ците односно ануитетските купони на обврзниците гласат, датум кога обврзниците втасуваат за наплата, износ на вредноста на обврзниците односно ануитетскиот купон на обврзниците, износ и видови на обврските што со обврзниците односно ануитетските купони на обврзниците се плаќаат и датум кога на Службата обврзниците односно ануитетскиот купон на обврзниците ѝ се предадени.

Потврдата од став 1 на овој член служи како доказ за извршеното плаќање на придонесот, данокот, царината односно друга давачка.

#### Член 20

Ако предадената обврзница гласи на износ поголем од износот на придонесот, данокот, царината односно друга давачка, издадената потврда се смета како доказ за плаќање само во делот што одговара на износот на придонесот, данокот, царината односно другата давачка за годината во која обврзницата односно ануитетскиот купон на обврзницата е предаден. Другиот дел на износот на кој потврдата гласи, се исплатува во рокот што е означен во предадената обврзница. На плаштот на предадената обврзница односно на ануитетскиот купон на обврзницата Службата го запишува износот што е амортизиран со употреба за плаќање на придонес, данок, царина односно друга давачка и износот што остаува за дополнителна амортизација.

#### Член 21

Обврзниците односно ануитетските купони на обврзниците, употребени за плаќање на придонеси, даноци, царини односно други давачки, Службата ѝ доставува на општествено-политичката заедница односно на другиот корисник на општествени средства што е означен како нивни издавач, со назначување на датумот кога продажбата на обврзницата односно ануитетскиот купон на обврзницата е извршена и видот на придонесот, данокот, царината или другата давачка за чие плаќање обврзницата односно ануитетскиот купон е користен.

Ако за сметка на издавачот исплатата на обврзница ја врши банка или друга парична организација, примените обврзници односно ануитетски купони на обврзници Службата ѝ ги доставува на банката односно на паричната организација што амортизацијата на обврзниците ја врши.

#### Член 22

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-11434/1-72  
6 ноември 1972 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

547.

Врз основа на точка 9 од Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/72), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

### НАРЕДБА

**ЗА НАЧИНОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО И НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА**

1. Организациите на здружениот труд кои, во смисла на точ. 1 и 2 од Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната де-

визна квота, поднесуваат барање врз основа на точка 6 од таа одлука да им се одреди посебен износ на глобалната девизна квота, се должни да ја приложат кон тоа барање следната документација:

1) потврда од овластената банка за износот на девизниот прилив во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, што организацијата на здружениот труд го остварила во претходниот годишен период со извоз на производи од сопствено производство. Како претходен годишен период се подразбира период од два наесет месеци, што му претходи на месецот во кој барањето за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота е поднесено;

2) преглед на извозот на производи од сопствено производство извршен во претходниот годишен период, како и преглед на извозот на такви производи што ќе се оствари во годишниот период за кој се бараат средствата на посебниот износ на глобалната девизна квота, прикажани по видови, количина и вредност на производите, а според тарифните броеви од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија);

3) преглед по видови, количина и вредност на сировините и другите репродукциони материјали чиј увоз ќе се плаќа од посебниот износ на глобалната девизна квота, прикажани според тарифните броеви од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран.

2. Организацијата на здружениот труд на која, во смисла на точ. 1 и 2 од Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота, ѝ е одреден посебен износ на глобалната девизна квота, во рок од 30 дена од денот на истекот на периодот за кој се обврзала дека ќе оствари девизен прилив е должна на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија да му поднесе потврда од овластената банка за девизниот прилив што го остварила.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 11025  
10 ноември 1972 година  
Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
Мухамед Хациќ, с. р.

548.

Врз основа на точка 15 од Одлуката за постапката за утврдување и распределба на стоковните контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/72), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

### НАРЕДБА

**ЗА НАЧИНОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1973 ГОДИНА**

1. Заради утврдување на стоковните контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1973 година во смисла на точка 4 од Одлуката за постапката за утврдување и распределба на стоковните контингенти односно на девизните

контингенти за увоз на стоки во 1973 година (во понатамошниот текст: Одлуката), Стопанската комора на Југославија му доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија извештај кој треба да ги содржи причините поради кои не дошло до постигање договор и податоци за оствареното производство и за потрошувачката на односните производи во 1972 година, за обемот на остварениот увоз на односните производи во 1972 година и за планираниот обем на производството и потрошувачката на односните производи за 1973 година, врз база на податоците на организацијата на здружениот труд, како и податоци за остварениот извоз на односната групација во 1972 година на пазари на кои се остваруваат девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

2. Заради доделување на стоконите контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1973 година, во смисла на точка 9 став 1 од Одлуката, Стопанската комора на Југославија му доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија извештај за извршената распределба кој треба да содржи податоци и документација врз основа на кои стоконите контингенти односно на девизниот контингент е распределен врз поодделни организации на здружениот труд.

Заради распределба на стоконите контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1973 година, во смисла на точка 9 став 2 од Одлуката, Стопанската комора на Југославија му доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија мислење со податоци за оствареното вкупно производство и за остварениот вкупен извоз во 1972 година на пазари на кои се остваруваат девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања и со податоци за предвидениот обем на производството и за извозот во 1973 година на пазари на кои се остваруваат девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, и тоа посебно за секоја организација на здружениот труд, како и преглед на учеството на секоја организација на здружениот труд во увозот на производи во 1972 година за кои се врши распределба на стоконите контингенти односно на девизните контингенти.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 11026  
10 ноември 1972 година  
Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
Мухамед Халиќ, с. р.

549.

Врз основа на точка 18 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/72), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

## НАРЕДБА

**ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1973 ГОДИНА**

1. Заради утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година, организациите на здружениот труд, во смисла на точка 1 од Одлуката за утврдување и распределба на гло-

балната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година (во понатамошниот текст: Одлуката), му поднесуваат барање на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кон кое го прилагодаат преписот на решението од тој секретаријат за утврдениот износ на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1972 година.

Заради коригирање на глобалната девизна квота искористена за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во 1972 година по основ на дозвола во смисла на точка 1 став 3 од Одлуката, организациите на здружениот труд доставуваат и пополнет и заверен образец ГДК-73/1, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

Заради коригирање, во смисла на точка 1 став 4 од Одлуката, на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за кои ќе биде пропишано од 1 јануари 1973 година да не се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, организациите на здружениот труд доставуваат и пополнет и заверен образец ГДК-73/2, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

2. Заради утврдување и распределба на износот на девизите во смисла на точка 4 од Одлуката, организациите на здружениот труд ги доставуваат на Стопанската комора на Југославија заверен и пополнет образец ГДК-73/3, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел, со податоци:

1) за приливот на девизите што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, остварени со извоз на сопствени производи во 1971 и 1972 година;

2) за остварената фактурирана реализација во 1971 и 1972 година;

3) за вкупниот износ на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во 1971 и 1972 година;

4) за состојбата на залихите на готови производи на 31 декември 1971 година и на 31 декември 1972 година.

Податоците од одредбата под 1 на став 1 на оваа точка организациите на здружениот труд ги искажуваат врз основа на својата документација, а ги заверуваат овластените банки преку кои организациите на здружениот труд го вршат своето девизно работење.

Податоците од одредбите под 2, 3 и 4 на став 1 на оваа точка организациите на здружениот труд ги искажуваат и заверуваат врз основа на податоците од завршните сметки за 1971 и 1972 година.

Организациите на здружениот труд се должни да ги достават заверените податоци од оваа точка на Стопанската комора на Југославија во два примероци, во рокот што таа ќе го одреди.

Организациите на здружениот труд од областа на занаетчиството не доставуваат податоци од оваа точка.

3. Заради утврдување на износот на девизите, во смисла на точка 8 од Одлуката, организациите на здружениот труд кон барањето поднесуваат и заверен преглед на износите и видовите на девизите, искористени во 1972 година за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во таа година не се увезувале врз основа на глобалната девизна квота а кои во 1973 година се увезуваат по тој основ — на образецот ГДК-73/4, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

Заради утврдување на износот на девизите во смисла на точка 9 од Одлуката, организациите на здружениот труд кон барањето поднесуваат и заверен преглед на износите и видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во таа година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота а кои во 1973 година не се увезуваат по тој основ — на образецот ГДК-73/5, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.



Податоците од обрасците ГДК-73/4 и ГДК-73/5 за износите и видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали, ги заверуваат овластените банки преку кои организациите на здружениот труд го вршат своето девизно работење или Народната банка на Југославија, врз основа на својата евиденција и документација.

4. Организациите на здружениот труд од точка 12 на Одлуката кон барањето за утврдување на глобалната девизна квота, во смисла на точка 13 од Одлуката, ги доставуваат следните податоци:

1) за видот на производите и за обемот на производството за 1972 и 1973 година, што се искажуваат по домашните тековни цени;

2) за износот и видот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што се потребни за производството во 1973 година, распоредени по облиците на увозот, а според тарифните броеви од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија), и тоа посебно за постојното а посебно за новото производство;

3) за сировините и другите репродукциони материјали од домашно производство, што се потребни за производството во 1973 година, по видовите и домашните тековни цени, и тоа посебно за постојното а посебно за новото производство;

4) опис и вредност на опремата со која ќе се зголеми постојното производство во 1973 година, односно ќе се врши новото производство;

5) за извозот на сопствените производи што имаат намера да го остварат во 1973 година, по количината на стоките, вредноста и видовите на девизите;

6) акт од надлежниот орган на организацијата на здружениот труд со кој се потврдува дека организацијата на здружениот труд вистински почнала

со редовно производство и датум на почетокот на тоа производство.

За новоизградените производствени организации во состав на здружено претпријатие или за производствените организации во состав на здружено претпријатие што со новите капацитети го зголемуваат своето производство за најмалку 50% во 1973 година во однос на 1972 година, податоците од оваа точка се поднесуваат само за тие организации.

Организациите на здружениот труд што со новите капацитети ќе го зголемат производството најмалку за 50% во 1973 година во однос на 1972 година, покрај податоците од став 1 на оваа точка, кон барањето доставуваат и потврда од Службата на општественото книговодство за остварениот вкупен приход по завршната сметка за 1972 година, како и податоци од одредбите под 1, 2, 3 и 4 на став 1 од оваа точка — за новооснован погон, ако го наголемуваат производството со основањето на тој погон.

5. Заради утврдување на износите и видовите на девизите во смисла на точка 14 од Одлуката, организациите на здружениот труд кон барањето поднесуваат и заверен преглед на износите и видовите на девизите остварени по основ на претежен извозник, а кои ги искористиле за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали врз основа на глобалната девизна квота во 1972 година — на образецот ГДК-73/6, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 11028

10 ноември 1972 година

Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
Мухамед Хациќ, с. р.

#### Образец ГДК-73/1

Назив на организацијата на здружениот труд

#### ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ШТО СЕ УВЕЗУВАЛЕ ПО ОСНОВ НА ДОЗВОЛА ВО IV КВАРТАЛ НА 1971 ГОДИНА И ВО ПРВИТЕ 9 МЕСЕЦИ НА 1972 ГОДИНА

| Од износот во колона 6 |                      |           |              |          |                                   |                             |             |                           |                       |
|------------------------|----------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| Ред. број              | Назив на производите | Тар. број | Ед. на мерка | Количина | Вкупно извршени плаќања во динари | Од конвертибилното подрачје | Од ИЕ земји | Одредени клириншки земји* | Други клириншки земји |
| 1                      | 2                    | 3         | 4            | 5        | 6                                 | 7                           | 8           | 9                         | 10                    |

Заверува овластената банка

(потписи на генералниот директор и на раководителот на стопанско-сметковниот сектор)

\* Одредени клириншки земји: Бразилски ПЗ, Грчки ПЗ.



## ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗОТ ГДК-73/1

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија).

Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките.

Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка.

Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5.

Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 6 искористени за плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја.

Образец ГДК-73/2

Назив на организацијата на здружениот труд

## ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО IV КВАРТАЛ НА 1971 ГОДИНА И ВО ПРВИТЕ 9 МЕСЕЦИ НА 1972 ГОДИНА, ШТО ВО ТОЈ ПЕРИОД СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА, А КОИ ОД 1 ЈАНУАРИ 1973 ГОДИНА НЕ СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ

| Ред. број | Назив на производите | Тар. број | Ед. на мерка | Количина | Вкупно извезени плаќања во динари | Од износот во колона 6      |             |                           |                       |
|-----------|----------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
|           |                      |           |              |          |                                   | Од конвертибилното подрачје | Од ИЕ земји | Одредени клириншки земји* | Други клириншки земји |
| 1         | 2                    | 3         | 4            | 5        | 6                                 | 7                           | 8           | 9                         | 10                    |

Заверува овластената банка

(потписи на генералниот директор и на раководителот на стопанско-сметковниот сектор)

\*) Одредени клириншки земји: Бразилски П\$, Грчки П\$.

## ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗОТ ГДК-73/2

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија).

Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките.

Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка.

Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5.

Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарска противвредност на девизите од колона 6 искористени за плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја.

Образец ГДК-73/3

Назив на организацијата на здружениот труд

## ПРЕГЛЕД

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКА 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1973 ГОДИНА

| Ред. број | Опис | 1971. година | 1972. година | Забелешка |
|-----------|------|--------------|--------------|-----------|
| во динари |      |              |              |           |
| 1         | 2    | 3            | 4            | 5         |

1. Прилив на девизите што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања остварен во — — — — —

| 1  | 2                                                                                                               | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 2. | Остварена фактурирана реализација                                                                               |   |   |   |
| 3. | Состојба на залихите на готови производи на 31 декември 1971 и 31 декември 1972 година                          |   |   |   |
| 4. | Вкупен износ на девизите искористен за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали — — — — — |   |   |   |
|    | — во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања — — — — —                    |   |   |   |
|    | — во одредени клириншки девизи* — — — — —                                                                       |   |   |   |

Заверка на овластената банка

За организацијата на здружениот труд заверува:  
Раководител на стопанско-сметковниот сектор,

\*) Одредени клириншки земји: Бразилски П\$, Грчки П\$.

## ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ГДК-73/3

- Под ред. број 1 во колони 3 и 4 организациите на здружениот труд искажуваат податоци за остварениот девизен прилив во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања во наведените години. Овие податоци ги заверуваат овластените банки преку кои организациите на здружениот труд го вршат своето девизно работење, врз основа на својата евиденција и документација.  
Ако организациите на здружениот труд своето девизно работење го вршат преку повеќе овластени банки, заверката на податоците ќе се изврши кај секоја овластена банка посебно, со тоа што кон така заверените податоци во образецот се прилага и рекапитулација на остварениот прилив.
- Податоците за оствареното производство се искажуваат според фактурираната реализација, а врз основа на завршните сметки за 1971 и 1972 година.
- Состојбата на залихите се искажува во колони 3 и 4, и тоа од завршните сметки за 1971 и 1972 година.
- Под ред. број 4 се искажува вкупниот износ на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали, без оглед на режимот на увозот, а посебно во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања и посебно во одредени клириншки девизи.

Образец ГДК-73/4

Назив на организацијата на здружениот труд

## ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД \_\_\_\_\_ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1972 ГОДИНА, ШТО ВО ТОЈ ПЕРИОД НЕ СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА, А КОИ ВО 1973 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ

| Ред. број | Режим на увозот<br>во 1972 година | Назив на<br>производите | Тар. број | Ед. на мерка | Количина | Вкупно изврше-<br>ни плаќања во<br>динари | Од износот во колони 7           |             |                                |                            |  |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--|
|           |                                   |                         |           |              |          |                                           | Од конвертибил-<br>ното подрачје | Од ИЕ земји | Одредени кли-<br>риншки земји* | Други клирин-<br>шки земји |  |
| 1         | 2                                 | 3                       | 4         | 5            | 6        | 7                                         | 8                                | 9           | 10                             | 11                         |  |

Заверува овластената банка

(потписи на генералниот директор и на раководителот на стопанско-сметковниот сектор)

\*) Одредени клириншки земји: Бразилски П\$, Грчки П\$.

## ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ГДК-73/4

Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала примената на измената на режимот на увозот на стоки.

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колона 2 се внесува режимот на увозот на стоки што се применувал во 1972 година.

Во колона 3 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија).

Во колона 4 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките.

Во колони 5 и 6 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка.

Во колона 7 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 5 и 6.

Во колони 8, 9, 10 и 11 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 7, искористени за плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја.

Образец ГДК-73/5

Назив на организацијата на здружениот труд

## ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД ————— ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1972 ГОДИНА, ШТО ВО 1972 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА, А КОИ ВО 1973 ГОДИНА НЕ СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ

|           |                         |           |             |          |                                           | Од износот во колона 6           |             |                                |                            |  |
|-----------|-------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| Ред. број | Назив на<br>производите | Тар. број | Ед на мерка | Количина | Вкупно изврше-<br>ни плаќања во<br>динари | Од конвертибил-<br>ното подрачје | Од ИЕ земји | Одредени кли-<br>риншки земји* | Други клирин-<br>шки земји |  |
| 1         | 2                       | 3         | 4           | 5        | 6                                         | 7                                | 8           | 9                              | 10                         |  |

Заверува овластената банка

(потписи на генералниот директор и на раководителот на стопанско-сметковниот сектор)

\*) Одредени клириншки земји: Бразилски П\$, Грчки П\$.

## ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ГДК-73/5

Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала примената на измената на режимот на увозот.

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија).

Во колона 3 се внесува шифрата според тарифниот број од Списокот на стоките.

Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка.

Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5.

Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 6, искористени за плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја.

## Образец ГДК-73/6

Назив на организацијата на здружениот труд

## ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВ НА ПРЕТЕЖЕН ИЗВОЗНИК  
А ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕ-  
РИЈАЛИ ПО ОСНОВ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ВО 1972 ГОДИНА

| Ред. број | Назив на производите | Тар. број | Ед. на мерка | Количина | Вкупно изврше-<br>ни плаќања во<br>динари | Од износот во колона 6           |             |                                |                            |
|-----------|----------------------|-----------|--------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|
|           |                      |           |              |          |                                           | Од конвертибил-<br>ното подрачје | Од ИЕ земји | Одредени кли-<br>риншки земји* | Други клирин-<br>шки земји |
| 1         | 2                    | 3         | 4            | 5        | 6                                         | 7                                | 8           | 9                              | 10                         |

Заверува овластената банка

(потписи на генералниот директор и на раководите-  
лот на стопанско-сметковниот сектор)

\*) Одредени клириншки земји: Бразилски П\$, Грчки П\$.

## ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ГДК-73/6

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат усло-  
вите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е ре-  
гулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија).

Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките.

Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка.

Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5.

Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 7 искористени за  
плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја.

550.

Врз основа на точка 20 од Одлуката за орга-  
низациите на здружениот труд што суровините и  
другите репродукциони материјали, чиј увоз е ре-  
гулиран, ги увезуваат во одреден однос спрема  
остварениот девизен прилив по извозот во 1973  
година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/72), сојуз-  
ниот секретар за надворешна трговија издава

## НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВА-  
ЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА  
ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА  
НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛА-  
ЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ  
РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1973 ГОДИ-  
НА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА  
УВОЗОТ СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗ-  
ВОЗОТ ВО 1973 ГОДИНА

1. Заради утврдување на односот на увозот  
спрема девизниот прилив по извозот за 1973 годи-  
на, организациите на здружениот труд, во смисла  
на точка 2 став 1 од Одлуката за организациите

на здружениот труд што суровините и другите  
репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран,  
ги увезуваат во одреден однос спрема остварениот  
девизен прилив по извозот во 1973 година (во по-  
патамошниот текст: Одлуката), му поднесуваат ба-  
рање на Сојузниот секретаријат за надворешна тр-  
говија, кон кое го прилагаат преписот на решението  
на тој секретаријат за утврдениот однос на увозот  
спрема извозот за 1972 година и пополнет и заве-  
рен образец ВЕЗ-73/1, које е отпечатен кон оваа  
наредба и е нејзин составен дел.

Заради коригирање, во смисла на точка 2 став  
2 од Одлуката, на односот на увозот спрема девиз-  
ниот прилив по извозот од 1972 година за износот  
на девизите искористени за плаќање на увозот на  
суровините и другите репродукциони материјали по  
основ на девизниот контингент и увозната дозвола  
во IV квартал на 1971 година и во првите девет  
месеци на 1972 година, организациите на здруже-  
ниот труд кон барањето доставуваат и пополнет и за-  
верен образец ВЕЗ-73/2 кој е отпечатен кон оваа  
наредба и е нејзин составен дел.

Заради коригирање, во смисла на точка 2 став  
3 од Одлуката, на односот на увозот спрема девиз-  
ниот прилив по извозот од 1972 година, за износот

на девизите искористени за плаќање на увозот на сировините и другите репродукциони материјали, за кои ќе биде пропишано од 1 јануари 1973 година да не се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, организациите на здружениот труд кон барањето доставуваат и пополнет и заверен образец ВЕЗ-73/3, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

2. Заради утврдување и распределба на дополнителниот износ на глобалната девизна квота односно заради коригирање на односот на увозот спрема извозот, во смисла на точ. 4 и 8 од Одлуката, организациите на здружениот труд и доставуваат на Стопанската комора на Југославија пополнет образец ВЕЗ-73/4, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел, за приливот на девизите што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања остварени со извозот на производи од сопствено производство во 1971 и 1972 година, заверен од овластената банка преку која организациите на здружениот труд го вршат своето девизно работење врз основа на документацијата за остварениот девизен прилив.

Организациите на здружениот труд се должни да ѝ ги достават заверените податоци од став 1 на оваа точка на Стопанската комора на Југославија во два примерока, во рокот што таа ќе го одреди.

3. Заради утврдување на износот на девизите, во смисла на точ. 10 и 11 од Одлуката, организациите на здружениот труд кон барањето поднесуваат пополнет и заверен преглед на износите и видовите на девизите искористени во 1972 година за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во таа година не се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1973 година се увезуваат по тој основ (точка 10 од Одлуката) — на образецот ВЕЗ-73/5, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел, односно заверен преглед на износите и видовите на девизите искористени во 1972 година за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во 1972 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1973 година не се увезуваат по тој основ (точка 11 од Одлуката) — на образецот ВЕЗ-73/6, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

4. Организациите на здружениот труд од точка 12 на Одлуката, кон барањето за утврдување на односот на увозот спрема извозот за 1973 година, ги доставуваат следните податоци:

1) за видот на производите и за обемот на производство за 1972 и 1973 година, што се искажуваат по домашните тековни цени;

2) за износот и видот на девизите за плаќање на увозот на сировините и другите репродукциони материјали во количините што се потребни за производството во 1973 година, распоредени по облиците на увозот, а според тарифните броеви од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија), и тоа посебно за постојното а посебно за новото производство;

3) за сировините и другите репродукциони материјали од домашно производство, што се потребни за производството во 1973 година, по видовите и домашните тековни цени, и тоа посебно за постојното а посебно за новото производство;

4) опис и вредност на опремата на која ќе се зголеми постојното производство во 1973 година, односно ќе се врши новото производство;

5) за извозот на сопствени производи што имаат намера да го остварат во 1973 година, по количина на стоките, вредност и видови на девизите;

6) акт од надлежниот орган на организацијата на здружениот труд со кој се потврдува дека организацијата на здружениот труд вистински отпочнала со редовно производство и датум на почетокот на тоа производство.

За новоизградениите производствени организации во состав на здружено претпријатие или за производствените организации во состав на здружено претпријатие што со новите капацитети го зголемуваат своето производство за најмалку 50% во 1973 година во однос на 1972 година, податоците од оваа точка се поднесуваат само за тие организации.

Организациите на здружениот труд што со новите капацитети ќе го наголемат производството најмалку за 50% во 1973 година во однос на 1972 година, покрај податоците од став 1 на оваа точка, кон барањето доставуваат и потврда од Службата на општественото книговодство за остварениот вкупен приход по завршната сметка за 1972 година, како и податоци од одредбите под 1, 2, 3 и 4 на став 1 од оваа точка — за новооснован погон, ако го наголемуваат производството со основањето на тој погон.

5. Организациите на здружениот труд од точка 16 на Одлуката, кон барањето за утврдување на односот на увозот спрема извозот за 1973 година, ја доставуваат следната документација:

1) потврда од овластената банка за остварениот девизен прилив во 1972 година во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, остварени со извоз на производи од сопствено производство;

2) заверен преглед на износите и видовите на девизите искористени во 1972 година за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во 1972 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кој треба да ги содржи податоците предвидени во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија).

Прегледот од одредбата под 2 на став 1 од оваа точка го заверуваат овластените банки преку кои организациите на здружениот труд го вршат своето девизно работење или Народната банка на Југославија, врз основа на својата евиденција и документација;

3) потврда од Стопанската комора на Југославија за просечниот однос на увозот спрема извозот на односната групација.

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 11027

10 ноември 1972 година  
Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
Мухамед Хаџиќ, с. р.

Образец ВЕЗ-73/1

Назив на организацијата на здружениот труд

## ПРЕГЛЕД

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКА 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1973 ГОДИНА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1973 ГОДИНА

| О п и с                                                                                             | 1971      | 1972   | Утврден однос на увозот спрема извозот по решение на Сојузниот секретаријат за надворешна трго-<br>вија за 1972 година |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | година    | година |                                                                                                                        |                                                                                      |
|                                                                                                     | во динари |        |                                                                                                                        |                                                                                      |
| 1                                                                                                   | 2         | 3      | 4                                                                                                                      | 5                                                                                    |
| Прилив на девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања остварен во |           |        |                                                                                                                        |                                                                                      |
| Заверува овластената банка                                                                          |           |        |                                                                                                                        | (Потписи на генералниот директор и на раководителот на стопанско-сметковниот сектор) |

Образец ВЕЗ-73/2

Назив на организацијата на здружениот труд

## ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ПО ОСНОВ НА ВРЗУВАЊЕ НА УВОЗОТ ЗА ИЗВОЗОТ ШТО СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ДЕВИЗНИОТ КОНТИНГЕНТ И ДОЗВОЛА ВО IV КВАРТАЛ НА 1971 ГОДИНА И ВО ПРВИТЕ 9 МЕСЕЦИ НА 1972 ГОДИНА

| Реден број | Режим на увозот | Назив на производите | Извршени плаќања |                  |          | Од износот во колона 7 |                             |             |                            |                       |
|------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|----------|------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|
|            |                 |                      | Тар. број        | Единица на мерка | Количина | Вкупно динари          | Од конвертибилното подрачје | Од ЕИ земји | Одредени клириншки земји*) | Други клириншки земји |
| 1          | 2               | 3                    | 4                | 5                | 6        | 7                      | 8                           | 9           | 10                         | 11                    |

Заверува овластената банка

(Потписи на генералниот директор и на раководителот на стопанско-сметковниот сектор)

\*) Одредени клириншки земји: Бразилски П\$, Грчки П\$.

## ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ВЕЗ-73/2

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колона 2 се внесува режимот на увозот за стоките кои во 1972 година се увезувале по основ на девизниот контингент и на увозна дозвола.

Во колона 3 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија).

Во колона 4 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките.

Во колони 5 и 6 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка.

Во колона 7 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 5 и 6.

Во колони 8, 9, 10 и 11 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 7 искористени за плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја.

Образец ВЕЗ-73/3

Назив на организацијата на здружениот труд

## ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ПО ОСНОВ НА ВРЗУВАЊЕ НА УВОЗОТ ЗА ИЗВОЗОТ ШТО ВО IV КВАРТАЛ НА 1971 ГОДИНА И ВО ПРВИТЕ 9 МЕСЕЦИ НА 1972 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА А ЗА КОИ КЕ БИДЕ ПРОПИШАНО ДЕКА ОД 1 ЈАНУАРИ 1973 ГОДИНА НЕМА ДА СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ

| Реден број | Назив на производите | Тар. број | Извршени плаќања |          | Од износот во колона 6 |                             |             |                               |                          |
|------------|----------------------|-----------|------------------|----------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|
|            |                      |           | Единица на мерка | Количина | Вкупно динари          | Од конвертибилното подрачје | Од НЕ земји | Од одредени клириншки земји*) | Од други клириншки земји |
| 1          | 2                    | 3         | 4                | 5        | 6                      | 7                           | 8           | 9                             | 10                       |

Заверува овластената банка

(Потписи на генералниот директор и на раководителот на стопанско-сметковниот сектор)

\*) Одредени клириншки земји: Бразилски П\$, Грчки П\$.

## ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ВЕЗ-73/3

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија).

Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките.

Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка.

Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5.

Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 6 искористени за плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја.



## Образец ВЕЗ-73/4

Назив на организацијата на здружениот труд

## ПРЕГЛЕД

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКА 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1973 ГОДИНА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ЗА 1973 ГОДИНА

| О п и с                                                                                                          | 1971.     | 1972.  | Утврден однос на увозот спрема из-<br>возот по решение на Сојузниот се-<br>кретаријат за надворешна тргови-<br>ја за 1972 година |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                  | година    | година |                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                                  | во динари |        |                                                                                                                                  |   |
| 1                                                                                                                | 2         | 3      | 4                                                                                                                                | 5 |
| Прилив на девизи што се од значе-<br>ње за одржување на ликвидноста<br>во меѓународните плаќања оства-<br>рен во |           |        |                                                                                                                                  |   |

Заверува овластената банка

(Потписи на генералниот директор и на раководите-  
лот на стопанско-сметковниот сектор)

## Образец ВЕЗ-73/5

Назив на организацијата на здружениот труд

## ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД ————— ДО 31 ДЕ-КЕМВРИ 1972 ГОДИНА ШТО ВО ТОЈ ПЕРИОД НЕ СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА А КОИ ВО 1973 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ, ЗАРАДИ КОРИГИРАЊЕ НА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ИЗВОЗОТ ВО 1973 ГОДИНА

| Реден број | Режим на увозот<br>во 1972 година | Назив на произ-<br>водите | Извршени плаќања |                  |          | Од износот во колона 7 |                                  |             |                                             |                            |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|            |                                   |                           | Тар. број        | Единица на мерка | Количина | Вкупно динари          | Од конвертибил-<br>ното подрачје | Од ИЕ земји | Одредени кли-<br>риншки земји <sup>*)</sup> | Други клирин-<br>шки земји |
| 1          | 2                                 | 3                         | 4                | 5                | 6        | 7                      | 8                                | 9           | 10                                          | 11                         |

Заверува овластената банка

(Потписи на генералниот директор и на раководите-  
лот на стопанско-сметковниот сектор)

\*) Одредени клириншки земји: Бразилски ПЗ, Грчка ПЗ.

## ЗАВЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ВЕЗ-73/5

Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала примената на измената на режимот на увозот на стоки.

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колона 2 се внесува режимот на увозот на стоки што се применувал во 1972 година.

Во колона 3 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија).

Во колона 4 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките.

Во колони 5 и 6 се внесува вкупната количина на увезениот производ од единица на мерка,

Во колона 7 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 5 и 6.

Во колони 8, 9, 10 и 11 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 7 искористени за плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја.

Образец ВЕЗ-73/6

Назив на организацијата на здружениот труд

## ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД \_\_\_\_\_ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1972 ГОДИНА, ШТО ВО 1972 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА, А КОИ ВО 1973 ГОДИНА НЕ СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ, ЗАРАДИ КОРИГИРАЊЕ НА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ИЗВОЗОТ ЗА 1973 ГОДИНА

| Реден број | Извршени плаќања     |           |                  |          |               | Од износот во колона 6      |             |                            |                       |  |
|------------|----------------------|-----------|------------------|----------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|--|
|            | Назив на производите | Тар. број | Единица на мерка | Количина | Вкупно динари | Од конвертибилното подрачје | Од ИЕ земји | Одредени клириншки земји*) | Други клириншки земји |  |
| 1          | 2                    | 3         | 4                | 5        | 6             | 7                           | 8           | 9                          | 10                    |  |

Заверува овластената банка

(Потписи на генералниот директор и на раководителот на стопанско-сметковниот сектор)

\*) Одредени клириншки земји: Бразилски П\$, Грчки П\$.

## ЗАВЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ВЕЗ-73/6

Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала примената на измената на режимот на увозот на стоки.

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија).

Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките.

Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка.

Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5.

Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 6, искористени за плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја.

551.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE ZEIT“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Zeit“ број 43 од 27 октомври 1972 година, кој излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/77  
7 ноември 1972 година  
Белград

Сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Лука Бановиќ, с. р.

552.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија донесува

## ОДЛУКА

## ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПОГОЛЕМИ ПЛАЌАЊА И ДОГОВОРИ ЗА ПОГОЛЕМИ СЕЗОНСКИ НАБАВКИ ВО СТРАНСТВО

1. Одлуката за пријавување поголеми плаќања и договори за поголеми сезонски набавки во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/66 и 50/67) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

О. бр. 82  
31 октомври 1972 година  
Белград

Народна банка на Југославија

Претседател  
на Советот на гувернерите  
— гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Бранислав Чолановиќ, с. р.

553.

Врз основа на член 28 став 3 и член 62 точка 8 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија донесува

## ОДЛУКА

## ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПОКРИТИЈА ПО ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНА РАБОТА НА УВОЗ И ПО НАЛОЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО СТРАНСТВО

1. При донесувањето на редовните пријави за склучена работа на увоз организациите на здружениот труд се должни да поднесат:

1) доказ дека од својата жиро-сметка и уплатиле динарско покрите на Народната банка на Југославија во износ кој одговара на вредноста на редовната пријава врз база на продажниот курс кој важи на денот на уплатата, или

2) доказ дека од својата цврста девизна сметка и уплатиле девизно покрите на овластената банка во износ на девизите што одговара на вредноста на редовната пријава.

2. Народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини нема да примаат редовни пријави за склучена работа на увоз без поднесување на доказите од точка 1 на оваа одлука.

3. Динарските покритија од точка 1 под 1 на оваа одлука се водат на посебна сметка кај народните банки на републиките односно кај народните банки на автономните покраини, а девизните покритија од точка 1 под 2 на оваа одлука — на посебната девизна сметка кај овластените банки.

Ако народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина — ако е положено динарско покрите, односно овластената банка — ако е положено девизно покрите, во рок од десет дена не донесе од надлежното седиште за девизна документарна контрола извештај дека е прифатена редовната пријава за склучената работа на увоз, на уплатителот ќе му го врати покритието на истата сметка од која уплатата била извршена.

4. При предавањето налогот за плаќање во странство на овластената банка, организацијата на здружениот труд е должна на овластената банка да ѝ достави и покрите за извршување на налогот во износот наведен во став 3 на оваа точка.

По работите по кои организацијата на здружениот труд е должна да поднесе пријава за склучената работа на увоз, покритието на овластената банка ѝ се доставува од динарскиот износ од точка 1 под 1 на оваа одлука односно од девизниот износ од точка 1 под 2 на оваа одлука.

При предавањето на налогот за плаќање во странство по работите по кои не се поднесуваат пријави за склучените работи, организацијата на здружениот труд доставува покрите од својата жиро-сметка во износот што одговара на вредноста на налогот за плаќање врз база на продажниот курс што важи на денот на поднесувањето на налогот, односно од својата цврста девизна сметка во износот на девизите кој одговара на вредноста на налогот.

Ако налогот се однесува на поголеми плаќања во смисла на важенките прописи за пријавување однапред на поголеми плаќања, покритието останува депонирано на сметките од точка 3 став 1 на оваа одлука до извршувањето на налогот.

5. На покритијата положени според оваа одлука не се плаќа камата.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за полагање на покритија по пријави за склучена работа на увоз и по налози за плаќање во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/72).

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1972 година.

О. бр. 83  
31 октомври 1972 година  
Белград

Народна банка на Југославија

Претседател  
на Советот на гувернерите  
— гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Бранислав Чолановиќ, с. р.

554.

Врз основа на член 17 став 3 и член 62 точка 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите донесува

## О Д Л У К А

## ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО РАБОТНИТЕ НА КРАТКОРОЧНОТО КРЕДИТИРАЊЕ

1. Во Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочното кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/71, 21/71, 23/71, 17/72, 35/72, 45/72 и 57/72) во точка 4 став 1 одредбата под 1 се менува и гласи:

„1) кредити за извоз на стоки и услуги — врз основа на документите за извршениот извоз на стоки заверени од царинарницата и од девизната документарна контрола на Народната банка и документите за извршување услуги на странски порачувачи, и тоа:

а) ако извозот се наплатува во девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, до височина:

— од 100% од износот на кредитите што банката им ги дала на комитентите за оваа намена, со рок за враќање до 30 дена,

— од 85% од износот на кредитите што банката им ги дала на комитентите за оваа намена, со рок за враќање до 60 дена;

б) ако извозот се наплатува во други девизи — до височина од 70 % од износот на кредитите што банката им ги дала на комитентите за оваа намена, со рок за враќање до 45 дена“.

Во одредбата под 5 се додава нова прва алинеја, која гласи:

„— од 70% од износот на кредитите што банката им ги дала на комитентите за таа намена, со рок за враќање до 3 месеци“.

Став 2 се брише.

Во досегашниот став 3, кој станува став 2, зборовите: „90 дена од одредбата под 1“ се заменуваат со зборовите: „60 дена од алинејата 2 на одредбата под 1 под а)“; а зборовите: „150 дена“ — со зборовите: „вкупно 120 дена, сметајќи од денот на царинењето на стоките односно од денот на извршувањето на услугата“.

Во досегашниот став 4, кој станува став 3, зборовите: „одредбата под“ се заменуваат со зборовите: „одредбата под 1 и“, а на крајот се додаваат зборовите: „односно од денот на извршувањето на услугите“.

Досегашниот став 5 станува став 4.

Во досегашниот став 6, кој станува став 5, во втората алинеја бројот: „90“ се заменува со бројот: „60“.

Досегашниот став 7 станува став 6.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 86

9 ноември 1972 година

Белград

Наредна банка на Југославија

Претседател на Советот  
на гувернерите

на Народната банка  
на Југославија,

Бранислав Чолаковиќ, с. р.

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

## О Д Л У К А

## ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 120 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП

I. Димитровски Радослав, од Прилеп, му се обрати на Уставниот суд на Македонија со барање за оцена на уставноста и законитоста на одредбите на член 120 од Правилникот за работните односи на Одделението за внатрешни работи на Собранието на општината Прилеп од 9 декември 1970 година. По повод на тоа барање Уставниот суд на Македонија донесе решение за запирање на постапката и барањето му го достави на надлежност на Уставниот суд на Југославија. Со решението У бр. 48/72 од 5 април 1972 година Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оцена на уставноста и законитоста на одредбите на член 120 од Правилникот.

Според мислењето на подносителот на барањето, одредбите на член 120 од Правилникот не се согласни со одредбите на Уставот на СФРЈ и со одредбите на Основниот закон за работните односи, од причината што со оспорените одредби се пропишува автоматски престанок на работниот однос на работникот кој побарал согласност од Одделението за внатрешни работи за конкурирање во друга работна организација.

Во одговорот на решението на Судот за поведување постапка и на јавната расправа, Одделението за внатрешни работи изрази мислење дека оспорените одредби на Правилникот се во согласност со одредбите на Уставот и Законот, бидејќи барањето на согласноста за конкурирање во друга работна организација претставува јасно изразена желба на работникот да му престане работниот однос во работната организација во која дотогаш работел.

II. Со одредбата на став 1 од член 120 на Правилникот за работните односи е пропишано дека „На работникот кој бара согласност да конкурира во друга работна организација му престанува работата со денот кога во барањето е наведено дека престанува со работа“, со одредбата на став 2 од тој член дека „На работникот на кој му е дадена согласност му престанува работата во рок од 3 месеци од денот на добивањето на согласноста“, а со одредбата на став 3 од тој член дека „Спогодбата за престанок на работата ја потпишуваат началникот и работникот, а работникот е должен да остане најмалку 15 дена од денот на потпишувањето на спогодбата“.

Со наведените одредби од Правилникот се регулираат правата и должностите на работникот во случај на престанок на работниот однос и засновување на нов работен однос. Во врска со тоа, со одредбите на ст. 1, 3 и 6 од член 36 на Уставот на СФРЈ се одредени основните принципи за правото на работа и за слободата на работата, според кои секој слободно го избира своето занимање и вработување, на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и секоја функција во општеството, а работниот однос може да престане против волјата на работникот само под условите и на начинот што се одредени со сојузен закон.

Разработувајќи ги наведените уставни начела, со одредбата на став 1 од член 100 на Основниот закон за работните односи е пропишано дека „Работникот има право без образложение и во секое време да престане со работата во работната организација и да истапи од работната заедница“, а со одредбата на став 1 од член 101 на тој закон „Работната заедница може да донесе одлука за прес-

танок на работата на работникот во работната организација само со согласност од работникот“.

Со одредбата на став 1 од член 100 од Законот е регулиран, значи, престанокот на работниот однос врз основа на еднострано изразената волја на работникот, кој има право во секое време и не наведувајќи ги причините да престане со работата во својата работна организација. Надлежниот орган во тој случај е должен да донесе само решение за престанок на работниот однос на работникот, кое е од строго декларативен карактер. За престанокот на работниот однос на работникот, според одредбата на став 1 од член 101 на Законот, е потребна, пак, меѓусебна спогодба на работникот и работната заедница. Единствена обврска на работникот е во двата случаја да остане одредено време на работа во работната организација. Од предното произлегува дека за престанок на работниот однос на работникот, по двата правни основи, значи, е доминантна волјата на работникот, бидејќи работниот однос без неговата изречно изразена желба и согласност не може да се раскине, освен во случаите изречно предвидени со Законот. Од наведените причини самото барање согласност за конкурирање во друга работна организација не може да се смета како изразена волја на работникот да му престане работниот однос, ниту врз основа на тоа може автоматски да се раскине работниот однос. Таквиот прекин на работниот однос поради тоа е во спротивност со Законот.

Од напред изнесените причини, оценувајќи ја уставноста и законитоста на одредбите од член 120 на Правилникот за работните односи, на расправата одржана на 10 јули 1972 година Уставниот суд на Југославија утврди дека наведените одредби од Правилникот не се согласни со одредбите на ст. 1, 3 и 6 од член 36 на Уставот на СФРЈ и со одредбите на став 1 од член 100 и на став 1 од член 101 на Основниот закон за работните односи.

III. Врз основа на изложеното, а согласно со член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и со член 26 од Законот за Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија

#### о д л у ч и

1. Спротивни се на Уставот на СФРЈ и на одредбите на Основниот закон за работните односи одредбите на општите акти на работните организации со кои се пропишува автоматски престанок на работниот однос на работникот поради барање согласност за конкурирање во друга работна организација.

2. Се поништуваат одредбите на член 120 од Правилникот за работните односи на Одделението за внатрешни работи на Собранието на општината Прилеп од 9 декември 1970 година.

3. Оваа одлука на Судот ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во Одделението за внатрешни работи на Собранието на општината Прилеп.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседавач судија д-р Иво Сунарик и судии д-р Александар Фира, Димо Кантардиски, Радојка Катиќ, Таип Таипи, Ненад Петровиќ, Јоже Земљак, д-р Стане Павлич, Раде Главиќ, Иван Божичевиќ и Боривоје Ромиќ.

У бр. 48/72  
10 јули 1972 година  
Белград

Го заменува  
претседателот на  
Уставниот суд на  
Југославија  
судија,  
д-р Иво Сунарик, с. р.

#### О Д Л У К А

#### ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ И ПОВЕРЕНИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИОТ ЗАВОД „САРАЈЕВО“ — ФИЛИЈАЛА ДОБОЈ

I. Со одредбите на Правилникот за наградување на застапниците и поверениците на осигурувањето на Осигурителниот завод „Сарајево“ — Филијала Добој од 16 март 1970 година се востановуваат, во основата, исти права и должности по основ на трудот и исти мерила за утврдување на личните доходи како за застапниците на осигурувањето, што имаат статус на работници во редовен работен однос така и за поверениците на осигурувањето, што не се во таков работен однос.

Со одредбите на чл. 1 до 8, на член 11 и чл. 17 до 21 од Правилникот претежно се утврдуваат правата и должностите на застапниците и поверениците на осигурувањето по основ на трудот. Со член 21 од Правилникот посебно се потврдува дека во поглед на делокругот на работата на повереникот на осигурувањето и неговите должности при работата се применуваат одредбите на Правилникот што важат и за застапниците на осигурувањето.

Со одредбите на чл. 24 до 36 и чл. 42, 46 и 48 од наведениот правилник се востановуваат исти мерила за утврдување на личните доходи на застапниците и поверениците. Така со член 24 од Правилникот се пропишува дека застапниците и поверениците остваруваат личен доход врз основа на остварената провизија, а со член 25 на тој правилник се утврдува височината на провизиските стапки.

Врз основа на одредбите од наведениот правилник застапниците на осигурувањето, и ако се наоѓаат во редовен работен однос, се исклучуваат од распределбата на средствата на личните доходи преостанати по периодичните пресметки и завршната сметка.

Со таквото регулирање застапниците на осигурувањето се доведени во нееднаква положба спрема другите членови на Работната заедница на Филијалата Добој.

Според Уставниот амандман XXI и Основниот закон за работните односи, на секој работник, што е во редовен работен однос, му припаѓа личен доход сразмерно со резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес за успехот и развојот на организацијата што го дал со својот вкупен, тековен и минат труд. Основниот закон, исто така, пропишува дека работникот во текот на годината prima аконтација на личниот доход, зависно од тековната работа и работењето, а дека неговиот личен доход работната заедница го утврдува со распределбата на средствата врз основа на завршната сметка (член 84). Основниот закон за работните односи не прави никакви разлики меѓу членовите на работната заедница во поглед на правата и должностите по основ на трудот.

II. Од изложеното произлегува дека одредбите на Правилникот, со кои се прави разлика во поглед на правата и должностите по основ на трудот помеѓу застапниците на осигурувањето и другите членови на Работната заедница на Филијалата Добој, и со кои се востановува ист систем на наградување за застапниците на осигурувањето како работници во редовен работен однос и за поверениците на осигурувањето кои не се во таков работен однос, не се во согласност со Уставот и со Основниот закон за работните односи.

III. Врз основа на член 241 став 1 точка 3 и член 247 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија

#### О Д Л У Ч И

Се укинуваат одредбите на Правилникот за наградување на застапниците и поверениците на осигурувањето на Осигурителниот завод „Сарајево“ — Филијала Добој од 16 март 1970 година, во деловите што се однесуваат на застапниците на осигурувањето кои се членови на Работната заедница на Филијалата Добој.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседавач судија Таип Таипи и судии Иван Божиќевик, Раде Главик, д-р Борислав Благоевик, Јоже Земљак, Борисос Розиќ, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич и Ненад Петровиќ.

У бр. 184/71  
21 септември 1972 година  
Белград

Го заменува  
претседател на  
Уставниот суд на  
Југославија  
судија

Таип Таипи, с. р.

### НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 26 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на Сојузниот извршен совет се назначува Никола Георгиевски, поранешен претседател на Сојузниот совет за здравство и социјална политика.

Б. бр. 145  
27 октомври 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 26 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назначува Александар Шокорац, шеф на Кабинетот на Советот на федерацијата.

Б. бр. 146  
27 октомври 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За помошник-сојузен секретар за внатрешни работи се назначува Драшко Јуришиќ, началник на Центарот за јавна сигурност во Сплит.

Б. бр. 147  
27 октомври 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста помошник-сојузен секретар за внатрешни работи Ивица Чачиќ, бидејќи му истече четиригодишниот период во вршење на оваа функција.

Б. бр. 148  
27 октомври 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ

За претседател и членови на Сојузниот правен совет се именуваат, и тоа:

за претседател:

д-р Никола Балог, советник на Сојузната екулптура и редовен професор на Правниот факултет на Универзитетот во Белград;

за членови:

- 1) Павле Богданиќ, помошник-секретар за законодавство на Извршниот совет на СР БиХ;
- 2) д-р Иво Борковиќ, извонреден професор на Правниот факултет во Сплит;

- 3) Слободан Булатовиќ, адвокат од Белград;
- 4) д-р Мартин Ведриш, редовен професор на Правниот факултет во Загреб и претседател на Правниот совет на Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска;
- 5) д-р Жарко Вимпулшек, претседател на Врховниот суд на Хрватска;
- 6) д-р Никола Воргиќ, декан на Правниот факултет во Нови Сад;
- 7) Рамадан Враниќи, претседател на Врховниот суд на Косово;
- 8) Бранко Вуковиќ, секретар на Секретаријатот за законодавство на Собранието на СР Црна Гора;
- 9) д-р Јосип Глобевник, претседател на Правниот совет на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;
- 10) Боро Доганџиски, републичкиот јавен обвинител на СР Македонија;
- 11) Стојан Гурановиќ, јавен обвинител на СР Црна Гора;
- 12) д-р Радомир Ѓуровиќ, вонреден професор на Правниот факултет во Белград;
- 13) д-р Мате Жупиќ, правен советник во ИНА Загреб;
- 14) д-р Бранислав Ивановиќ, член на Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора;
- 15) Милка Јанковиќ, судија на Врховниот суд на Србија;
- 16) д-р Радомир Лукиќ, академик, редовен професор на Правниот факултет во Белград;
- 17) Ратимир Лучиќ, заменик на републичкиот јавен обвинител на СР Србија;
- 18) д-р Бранислав Марковиќ, доцент на Правниот факултет во Приштина;
- 19) д-р Гашио Мијановиќ, судија на Уставниот суд на Босна и Херцеговина;
- 20) д-р Владимир Митков, вонреден професор на Правниот факултет во Скопје;
- 21) д-р Петер Павлич, самостоен советник во Стопанската комора на Словенија;
- 22) Јоже Пернуш, претседател на Вишиот стопански суд на СР Словенија;
- 23) Ненад Петровиќ, судија на Уставниот суд на Југославија;
- 24) д-р Казим Садиковиќ, претседател на Правниот совет на Собранието на СР БиХ;
- 25) д-р Стрезо Стрезовски, вонреден професор на Правниот факултет во Скопје;
- 26) Ставре Филипче, судија на Врховниот суд на Македонија;
- 27) д-р Алојзиј Финжгар, редовен професор на Правниот факултет во Љубљана.

Б. бр. 149  
27 октомври 1972 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ ЕКОНОМСКИ СОВЕТ

За претседател и членови на Сојузниот економски совет се именуваат, и тоа:

за претседател:

д-р Драгомир Војниќ, научен советник во Економскиот институт Загреб;

за членови:

- 1) д-р Мара Бештер, редовен професор на Економскиот факултет во Љубљана;
- 2) Душан Бјелогриќ, директор на Економскиот институт во Белград;
- 3) д-р Влахо Бубица, директор на Економскиот институт и Економскиот факултет во Сараево;
- 4) д-р Ласло Варга, вонреден професор на Економскиот факултет во Суботица;
- 5) Ѓуро Векиќ, претседател на Републичката конференција на Сојузот на синдикатите на СР Босна и Херцеговина;
- 6) д-р Ристо Вукчевиќ, декан на Економскиот факултет во Титоград;
- 7) Јоже Закоњшек, дипломиран економист, самостоен советник за општествено-економски прашања и економски систем во Собранието на СР Словенија;
- 8) Петар Зечевиќ, генерален директор на ПИК „Београд“;
- 9) Изет Зубовиќ, сојузен пратеник;
- 10) д-р Боривоје Јелиќ, претседател на Белградската банка;
- 11) м-р Иван Јуретиќ, помошник генерален директор на творница „Плива“ во Загреб;
- 12) д-р Бранко Кубовиќ, вонреден професор на Факултетот за економски науки во Загреб;
- 13) Александар Маневски, потпретседател на Собранието на град Скопје;
- 14) д-р Слободан Марковски, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје;
- 15) д-р Данило Пожар, вонреден професор на Високата економско-комерцијална школа во Марибор;
- 16) Марко Радиќовиќ, директор на Електро-индустријата „Обод“ во Цетиње;
- 17) д-р Милош Радуловиќ, помошник-директор на Републичкиот завод за стопанско планирање на СР Црна Гора;
- 18) Воислав Ракиќ, советник на Сојузната скупштина;
- 19) инж. Валдемар Рое, директор на Железарницата во Сплит;
- 20) м-р Петар Станишиќ, доцент на Правниот факултет во Приштина;
- 21) Милан Тркуља, советник во Покраинскиот извршен совет на САН Војводина;
- 22) Васил Туцаров, директор на Здруженото претпријатие на памучната индустрија „Иптекс“ — Скопје;
- 23) д-р Никола Узунов, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје;
- 24) Лојзе Цукала, магистер на економија, раководител на службата за пазариште во Стопанската комора на СР Словенија;
- 25) д-р Никола Чобелиќ, професор на Економскиот факултет во Белград;
- 26) д-р Бранислав Шошкиќ, редовен професор на Економскиот факултет во Белград;
- 27) д-р Партизан Шуперка, дипломиран економист од Призрен.

Б. бр. 150  
27 октомври 1972 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ООН ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА — UNESCO

1. За претседател и членови на Југословенската комисија за соработка со ООН за просвета, наука и култура — UNESCO се назначуваат, и тоа:

за претседател:

д-р Сидо Марјановиќ, поранешен претседател на Републичкиот совет за координација на научните дејности на СР Босна и Херцеговина;

за членови:

1) д-р Радослав Аниќус, академик, директор на Биолошкиот институт на Белградскиот универзитет во Белград;

2) д-р Алојз Бенец, претседател на Комисијата за прашања на културата на Собранието на СР Босна и Херцеговина и професор на Филозофскиот факултет во Сараево;

3) д-р Бранко Берич, помошник на републичкиот секретар за просвета и култура на СР Словенија;

4) Веселко Велчиќ, член на Извршниот совет на Саборот и републички секретар за просвета, култура и физичка култура на СР Хрватска;

5) Марија Вилфан, досегашен претседател на Југословенската комисија за соработка со ООН за просвета, наука и култура — UNESCO;

6) Ксенија Гакиновиќ, секретар на Југословенската комисија за соработка со ООН за просвета, наука и култура;

7) Славка Георгиева-Андревиќ, претседател на Комисијата за образование, наука и култура на Сојузот на синдикатите на Македонија;

8) д-р Љупче Грунче, вонреден професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје;

9) д-р Драгољуб Драгишиќ, професор на Економскиот факултет во Белград и помошник на републичкиот секретар за образование и наука на СР Србија;

10) д-р Драгољуб Димковиќ, редовен професор на Медицинскиот факултет во Нови Сад;

11) м-р Боро Ивошевиќ, професор на Вишата поморска школа во Котор;

12) д-р Звонко Кнежевиќ, помошник на претседателот на Републичкиот совет за координација на научните дејности и професор на Природно-математичкиот факултет во Сараево;

13) Димитар Кондовски, ликовен уметник од Скопје;

14) Звонимир Кристл, уредник и надворешно-политички коментатор на весникот „Вјесник“;

15) Стеван Мајсторовиќ, директор на Заводот за проучување на културниот развој на СР Србија;

16) Томо Мартеланц, виш предавач на Факултетот за социологија, политички науки и новинарство во Љубљана;

17) д-р Милан Милутиновиќ, професор на Правниот факултет во Белград;

18) д-р Роман Молиќ, редовен професор на Факултетот за природни науки и технологија на Универзитетот во Љубљана;

19) д-р Андрија Мохоревичиќ, академик, свечулишен професор и претседател на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности на СР Хрватска;

20) Пајазит Нуси, потпретседател на Покраинскиот извршен совет на САП Косово;

21) Радослав Огњановски, уредник во НИП „Нова Македонија“ во Скопје;

22) д-р Драгослав Пејчиновиќ, декан на Природно-математичкиот факултет во Приштина;

23) д-р Радивоје Петровиќ, научен соработник на Институтот за автоматизација и телекомуникации „Михајло Пупин“;

24) д-р Светолик Рогановиќ, работник во Сојузниот секретаријат за надворешни работи;

25) Лајош Тот, професор на Вишата педагошка школа во Суботица;

26) инж. Мухамед Цицо, директор на Сметковниот центар на Претпријатието „Енергоинвест“, Сараево;

27) д-р Никола Шкреб, вонреден член и главен секретар на Југословенската академија на науките и уметностите во Загреб.

2. Се разрешуваат од должноста досегашниот претседател и членовите кои со ова решение не се повторно назначени за членови на Југословенската комисија за соработка со ООН за просвета, наука и култура — UNESCO.

Б. бр. 151

27 октомври 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

За генерален директор на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка се назначува Крсто Булаиќ, поранешен амбасадор на СФРЈ во Јапонија.

Б. бр. 153

1 ноември 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.



## ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Перу

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЛЕНТА

Carlos Vasquez Ayllon, извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Перу во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 8  
15 февруари 1972 година  
Белград

Претседател на  
Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на пријателските односи помеѓу оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Царството Етиопија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА  
ЗВЕЗДА

мајорот: Abner Asfaw.

Бр. 9  
15 февруари 1972 година  
Белград

Претседател на  
Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СОДРЖИНА:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Страна |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 539. Одлука за дополнително на Одлуката за условите што деловните банки мораат да ги исполнуваат за вршење девизни работи                                                                                                                                                                                                       | 1109   |
| 540. Одлука за располагање со девизите што ќе ги остварат општествени организации, здруженија на граѓани и граѓански правни лица                                                                                                                                                                                                | 1109   |
| 541. Одлука за плаќањето на трошоците на претставништвата и делегатите на организациите на здружениот труд во странство                                                                                                                                                                                                         | 1109   |
| 542. Одлука за располагање со девизите што ќе ги остварат граѓани                                                                                                                                                                                                                                                               | 1110   |
| 543. Одлука за дополнително на Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги                                                                                                                                                                                                                                     | 1111   |
| 544. Одлука за одредување на организациите на здружениот труд што вршат вонтопанска дејност                                                                                                                                                                                                                                     | 1111   |
| 545. Одлука за износите и условите за продавање девизи на граѓани                                                                                                                                                                                                                                                               | 1111   |
| 546. Правилник за условите и начинот за користење на одредени обврзници                                                                                                                                                                                                                                                         | 1112   |
| 547. Наредба за начинот за поднесување на барањето и на документацијата потребна за утврдување и распределба на посебниот износ на глобалната девизна квота                                                                                                                                                                     | 1114   |
| 548. Наредба за начинот за поднесување на извештаите и документацијата потребни за утврдување и распределба на стоконите контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1973 година                                                                                                                           | 1114   |
| 549. Наредба за начинот и постапката за доставување на податоците и документацијата потребни за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година                                                                                           | 1115   |
| 550. Наредба за начинот и постапката за доставување на податоците и документацијата потребни за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во 1973 година, заради утврдување на односот на увозот спрема девизниот прилив по извозот во 1973 година | 1120   |
| 551. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Zeit“                                                                                                                                                                                                                                                     | 1126   |
| 552. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за пријавување поголеми плаќања и договори за поголеми сезонски набавки во странство                                                                                                                                                                                           | 1126   |
| 553. Одлука за полагање на покретија по пријави за склучена работа на увоз и по налози за плаќање во странство                                                                                                                                                                                                                  | 1126   |
| 554. Одлука за измени на Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочното кредитирање                                                                                                                                                                       | 1127   |
| Одлука за оцена на уставноста и законитоста на одредбите на член 120 од Правилникот за работните односи на Одделението за внатрешни работи на Собранието на општината Прилеп                                                                                                                                                    | 1127   |
| Одлука за оцена на уставноста и законитоста на Правилникот за наградување на застапниците и поверениците на осигурувањето на Осигурителниот завод „Сарајево“ — Филијала Добој                                                                                                                                                   | 1128   |
| Назначувања и разрешувања                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1129   |
| Одликувања                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1129   |
| Меѓународни договори                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 569    |

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристичка 1. Пошт. факс 344.  
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух. Улица Јована Ристичка бр. 1 —  
Печата Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17